



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ  
91001 - СКОПЈЕ, п. факс 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 5 дена. Огласи според тарифата.

Сабота, 17 мај 1986  
Скопје  
Број 19 Год. XLII

Претплатата за 1986 година изнесува 3.800 динари. Овој број чини 60 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

267.

Врз основа на член 86 од Законот за општина-родна одбрана („Службен весник на СРМ“ број 26/84) и член 67 од Деловникот на Претседателството на СР Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 32/82), Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 1986 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА НА ПРЕТСЕДА- ТЕЛСТВОТО НА СР МАКЕДОНИЈА И ЗА НИВНОТО ИМЕНУВАЊЕ

#### Член 1

Советот за народна одбрана на Претседателство-то на СР Македонија се состои од претседател, за-меник и 15 членови.

#### Член 2

Драгољуб Ставрев, претседател на Претседател-ството на СР Македонија по својата функција е прет-седател на Советот за народна одбрана.

#### Член 3

Феми Муча, член на Претседателството на СР Македонија, се именува за заменик на претседателот на Советот за народна одбрана.

За членови на Советот за народна одбрана се именуваат:

1. Петар Калајџиски, член на Претседателството на ЦК СКМ;

2. м-р Павле Георгиевски, потпретседател на Соб-ранието на СР Македонија;

3. д-р Владо Камбовски, потпретседател на Из-вршниот совет на Собранието на СР Македонија;

4. Зоран Костовски, републички секретар за на-родна одбрана, воедно и секретар на Советот за на-родна одбрана;

5. Раде Гогов, член на Претседателството на РК ССРМ и претседател на Координациониот одбор на општина-родна одбрана и општествена самозаштита;

6. Александар Симески, член на Претседателство-то на Советот на ССМ и претседател на Комисија-та за општина-родна одбрана и општествена само-заштита;

7. Павле Ипновски, член на Претседателството на РО СЗБ НОВ и претседател на Комисијата за општина-родна одбрана и општествена самозаштита;

8. Бранко Азески, член на Претседателството на РК ССММ и претседател на Комисијата за општина-родна одбрана и општествена самозаштита;

9. Душко Апостоловски, претседател на Комиси-јата за општина-родна одбрана и општествена само-заштита на Собранието на СР Македонија;

10. Васил Влашки, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и коман-дант на Републичкиот штаб за цивилна заштита;

11. Ламбе Михајловски, член на Советот на Ре-публиката;

12. Никола Кастратовиќ, генерал-потполковник во пензија;

13. Миле Ружиновски, генерал-мајор, началник на Штабот на Скопската армиска област;

14. Боце Перевоки, началник на Републичкиот штаб за територијална одбрана;

15. Киро Коштанов, потсекретар на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

#### Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-нува да важи Одлуката за утврдување состав на Со-ветот за народна одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 26/82)

#### Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 08-56  
12 мај 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

268.

Врз основа на член 15 и 16 од Законот за ре-публичките совети („Службен весник на СРМ“, бр. 27/75) и член 56 став 1 алинеја 7 од Деловникот на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 12 мај 1986 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА РЕПУБЛИЧ- КИОТ СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОРЕДОКОТ УТВР- ДЕН СО УСТАВОТ

#### I

Со оваа одлука се именува претседател на Ре-публичкиот совет за заштита на поредокот утврден со Уставот, се утврдуваат лицата кои по своите функции се членови на Советот и се утврдува член на Советот од раководните органи на општествено-политичките организации во Републиката и се име-нуваат други членови на Советот.

#### II

За претседател на Републичкиот совет за заш-тита на поредокот утврден со Уставот се именува д-р Владимир Митков, член на Претседателството на СРМ.

За член на Советот од редот на членовите на Претседателството се именува Јездимир Богдански.

#### III

Членови во Републичкиот совет за заштита на поредокот утврден со Уставот по своите функции се:

— м-р Глигорие Гоговски, претседател на Изврш-ниот совет на Собранието на СРМ,

— Александар Андоновски, републички секретар за внатрешни работи,

— полковник Зоран Костовски, републички сек-ретар за народна одбрана.

## IV

За член на Советот се именува д-р Михаил Давев, секретар на Претседателството на ЦК на СКМ, како претставник на раководните органи на општествено-политичките организации во Републиката.

## V

За член на овој совет се именува — генерал потполковник Стојан Аспровски, командант на Републичкиот штаб за територијална одбрана.

## VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-59  
12 мај 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

## 269.

Врз основа на член 70, 71 и 72 од Деловникот на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 6 април 1986 година, донесе

## ОДЛУКА

ЗА СОСТАВОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИОНИ И КАДРОВСКИ ПРАШАЊА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР МАКЕДОНИЈА

## I

Со оваа одлука се утврдува составот и се именуваат претседател и членови на Комисијата за организациони и кадровски прашања на Претседателството на СРМ.

## II

Комисијата за организациони и кадровски прашања на Претседателството на СРМ има претседател и четири члена.

Претседателот и двајца членови на Комисијата се именуваат од редот на членовите на Претседателството на СРМ. Другите двајца членови се секретарот на Претседателството на СРМ и секретарот на Советот на Републиката.

## III

За претседател и членови на Комисијата за организациони и кадровски прашања се именуваат:

1. За претседател д-р Горе Михајловски, член на Претседателството на СРМ.

2. За членови:

— Јездимир Богдански, член на Претседателството на СРМ,

— Феми Муча, член на Претседателството на СРМ,

— Илија Танески, секретар на Претседателството на СРМ,

— Илија Величанец, секретар на Советот на Републиката.

## IV

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-58  
12 мај 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

## 270.

Врз основа на член 85, став 1 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 28 април 1986 година, донесе

## ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. За секретар на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се именува Томислав Стефоски.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-780/1  
28 април 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

## 271.

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за учество на Републиката во финансирањето на сеизмолошката и инженерско-сеизмолошката дејност („Службен весник на СРМ“ број 18/83), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

## ПРОГРАМА

ЗА РАБОТИТЕ ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ОД РЕПУБЛИКАТА ЗА ИНЖЕНЕРСКО-СЕИЗМОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И ИНЖЕНЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ЗА 1986 ГОДИНА

## I

Со оваа програма се утврдуваат работите што се финансираат од Републиката за инженерско-сеизмолошката дејност на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје за 1986 година и тоа:

1. Инсталирање и редовно одржување на мрежата од инструменти за регистрација на силните земјотреси на територијата на Социјалистичка Република Македонија.

— Одржување на мрежата на инструменти формирана од 26 акцелерографи тип SMA-1 и 32 сеизмоскопи WM-1.

1.1. Редовна теренска контрола да се врши трипати годишно преку:

— проверување на состојбата на инструменти и локацијата;

— вршење на калибрациони тестови и

— вршење замена на акумулаторските батерии и филмовите кај акцелерографите и задимените стака кај сеизмоскопите.

1.2. Лабораториска контрола, обработка и припрема со:

— лабораториска обработка на калибрационите тестови;

— евиденција на карактеристиките и другите податоци за инструментите;

— припрема за теренска контрола;

— специјални сервиси со поправка (по потреба)

— замена на дотраени делови (по потреба) и

— детално поднесување на карактеристиките (по потреба)

1.3. Постапка во случај на случаен земјотрес и тоа:

- итна обиколка на локациите и инструментите;
- вонредна теренска контрола на инструментите и

- собирање на регистрации и филм.

2. Собирање, обработување и анализирање на регистрациите на силните земјотреси, публикување на регистрациите, изготвување на технички предлози за утврдување на сеизмичкиот ризик на одделни подрачја, дополнување на картата на земјотресната реонизација на Социјалистичка Република Македонија и за изготвување на техничките прописи за проектирање и градење на објектите во земјотресни подрачја.

2.1. Техничка обработка на регистрациите и тоа:

- развивање на филмови во фото-лабораторија;
- одредување на калибрациони карактеристики на инструментите;

- изработка на контакт-копии и

- архивирање на регистрациите.

2.2. Финалната обработка на регистрациите и

тоа:

- дигитализирање на податоците на компјутерска обработка на податоците во временски и фреквенент домен;

- конверзација на дигитализирани податоци во единици по меѓународниот систем на единици;

- добивање на некоригирани податоци за забрзување (некоригирани акцелерограми);

- пресметување на коригирани податоци за забрзување, брзината и поместувањето (коригирани временски истории) и

- пресметување на спектри на одговор и Фуриерови спектри.

3. Проучување на последиците од силните земјотреси, давање на стручна помош за извршување на класификацијата за степенот на оштетување и употребливоста на објектите, изготвување на општи и технички нормативи за уривање, расчистување и санација на оштетените објекти (по укажана потреба) и

4. Меѓународна размена на податоци од слушените силни земјотреси (по укажана потреба).

## II

Финансиски средства за извршување на работите по оваа програма се обезбедени со буџетот на СР Македонија за 1986 година во вкупен износ од 3.340.000 динари.

## III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-612/1

17 април 1986 година

Окопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

## 272.

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за учество на Републиката во финансирањето на сеизмолошката и инженерско-сеизмолошката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

## ПРОГРАМА

ЗА РАБОТИТЕ ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ОД РЕПУБЛИКАТА ЗА СЕИЗМОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ НА СЕИЗМОЛОШКАТА ОПСЕРВАТОРИЈА ПРИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ ЗА 1986 ГОДИНА

## I

Со оваа програма се утврдуваат работите што се финансираат од Републиката за сеизмолошката дејност на Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје за 1986 година и тоа:

1. Постојано следене-регистрање, анализирање и архивирање на податоците за земјотресите преку постојаните сеизмолошки станици:

- одржување на инструментите во сеизмолошки станици во непрекинато исправна состојба, подготвеност на вработените во постојана мобилност, поради следење и регистрирање на сеизмичките појави, собирање, систематизација, чување, анализирање и проучување на податоците и благовремено известување на јавноста.

2. Обработка на регистрациите и податоците за утврдување на основниот сеизмички ризик на одделни подрачја и на целата територија на СР Македонија:

- брза анализа на сите земјотреси регистрирани во сеизмолошките станици, кои со податоците од меѓународната размена ќе послужат за одредување на времето, епицентарот, интензитетот и други параметри на земјотресите на подрачјето на Македонија, со цел да се обезбедат изворни и оригинални податоци за сите општествени и научни потреби;

- известување на надлежните републички органи и организации, на општините и јавноста, за настанатиот земјотрес и степенот на загрозуеноста од него, со цел преземање на брзи и ефикасни оперативни мерки за отстранување на настанатите последици;

- изработка на сеизмолошки билтен, каталози, карти, кои укажуваат на сеизмичката опасност на територијата на СР Македонија, кои се неопходни како подлоги за потребите на соодветните републички органи и организации, штабовите за цивилна заштита, за потребите на ЈНА, а со цел за преземање на потребните заштитни мерки при планирањето, проектирањето и изградбата на објектите во Републиката и за изработка на плановите за заштита од елементарни непогоди, на ниво на Републиката и општина;

- постојано подготвување, собирање, средување и чување на архивот од инструментални и макросеизмички податоци, како основен постојан процес и база на сите проучувања, за практични општествени и научни цели. Одржување на целокупната опрема (набавка на потрошен материјал, резервни делови, помошна опрема и др.) и набавка на стручна литература со цел Сеизмолошката опсерваторија постојано да ја извршува својата функција на современо ниво.

3. Изработка и постојано дополнување на картата на земјотресна реонизација на територијата на СР Македонија:

- обработка и синтеза на добиените податоци за утврдување на основниот сеизмички ризик и постојано дополнување на картата на земјотресна реонизација на територијата на СРМ и одделни подрачја. За оваа цел во 1986 година ќе се изготви следното:

- каталог на земјотресите во Македонија во 1985 година;

- карта на изосеисти на настанатите земјотреси во 1985 година;

- епицентрална карта на СРМ за 1985 година;
- следење на тековната сеизмичка активност на територијата на СР Македонија.

4. Објавување на податоците за сеизмичките појави:

- постојано публикување во рамките на сеизмолошката дејност на резултатите од работата во вид на сеизмолошки билтени и др. во рамките на југословенската и меѓународната размена на сеизмолошки податоци со четирите светски сеизмолошки центри и со околу 200 централни сеизмолошки институции и станици во светот.

5. Меѓународна размена на податоците за слушените земјотреси:

- постојано подготвување, средување и праќање на фотокопии на сеизмограми на земјотреси, сеизмолошки билтени и други стручни публикации, во рамките на меѓународната размена. Врз основа на

ова Опсерваторијата формира посебен архив од инструментални податоци за земјотресите од територијата на СР Македонија од сеизмолошките станици во светот и други публикувани материјали, што имаат научно и практично значење за потребите на Републиката;

— вршење задачи и работи што произлегуваат од воспоставената соработка или здружување со соодветни стручни институции во земјата и странство, а се од интерес за унапредување на сеизмолошката дејност.

## II

Финансиски средства за извршување на работите по оваа програма се обезбедени со Буџетот на СР Македонија за 1986 година во вкупен износ 19.284.000 динари.

1. Постојано следење — регистрирање, анализирање и архивирање на податоците за земјотресите преку постојаните сеизмолошки станици 7.653.000 динари.

2. Обработка на регистрациите и податоците за утврдување на основниот сеизмички ризик на одделни подрачја и на целата територија на СР Македонија 7.653.000 динари.

3. Изработка и постојано дополнување на картата на земјотресна реонизација на територијата на СР Македонија 1.800.000 динари.

4. Објавување на податоците за сеизмичките појави 1.678.000 динари.

5. Меѓународна размена на податоците за случените земјотреси 500.000 динари.

## III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-613/1  
17 април 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

## 273.

Врз основа на член 5 од Законот за основање Завод за геодетски и фотограметриски работи („Службен весник на СРМ“ бр. 9/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

## РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ И ФОТОГРАМЕТРИСКИ РАБОТИ**

1. Се разрешуваат сегашните претставници на општествената заедница во Советот на Заводот за геодетски и фотограметриски работи, поради истек на времето за кое се именувани:

— Димитар Каламутов,  
— инж. Петар Серафимов.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Заводот за геодетски и фотограметриски работи се именуваат:

1. Венцислав Ефремов, советник на републичкиот секретар за финансии,

2. Антуан Мославац, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина.

Бр. 17-524/1  
20 март 1986 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Тахир Кадриу, с. р.

## 274

Врз основа на член 53-б од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78 и 46/82), републичкиот секретар за правосудство донесува

## ПРАВИЛНИК

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ВО КРИВИЧНАТА И ПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА ПРЕД РЕДОВНИТЕ СУДОВИ И ВО ПОСТАПКАТА ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ ПРЕД СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ**

### Член 1

Во Правилникот за надоместокот на трошоците во кривичната и процесната постапка пред редовните судови и во постапката за стопанските престапи пред стопанските судови („Службен весник на СРМ“ бр. 12/79), во членот 1 ред 7 по бројот 4/77 се додава заширка и бројот 14/85, во редот 8 по бројот 4/77 се додаваат заширка и броевите 43/82, 69/82 и 58/84, и ред 10 по бројот 4/77 се додава заширка и бројот 14/85.

### Член 2

Во член 12 став 1 ред 5 по зборот „лице“ натамошните зборови се бришат и се додаваат зборовите „кој користи сопствено возило му припаѓа надоместок за сопственото возило во износ од 20% од највисоката цена на бензинот за 1 литар по изминат километар“.

Во истиот член во став 3 по зборот „правци“ се става точка, а натамошните зборови се бришат.

Ставот 5 на овој член се брише.

### Член 3

Член 14 се менува и гласи:

„Надоместокот за дневница на сведокот, вештакот, толкувачот, постојаниот судски преведувач и на службеното лице се определува според прописите за надоместок на патните, дневните и другите трошоци на работниците во републичките органи на управата“.

### Член 4

Во член 18 во ставот 1 износот „150“ се заменува со износот „1.000“, а износот „400“ со „2.000“.

### Член 5

Член 27 се менува и гласи:

„За преведување на писмени исправи, на постојаните судски преведувачи им припаѓа награда, и тоа:

1. За превод од странски на македонски јазик за секој ред по 17,00 динари (62 до 65 печатарски знаци во ред), со тоа што наградата не може да биде помала од 500,00 динари од страницата;

2. За превод од македонски на странски јазик за секој ред по 23,00 динари, со тоа што наградата не може да биде помала од 700,00 динари од страницата;

3. За превод од странски на странски јазик за секој ред по 33,00 динари, со тоа што наградата не може да биде помала од 1.000 динари од страна;

4. За превод од македонски на јазик на народите, односно народностите на Југославија и обратно, за секој ред по 17,00 динари со тоа што наградата не може да биде помала од 500,00 динари од страна

За секој натамошен примерок од преводот судскиот преведувач има право на награда во висина од 15% од наградата предвидена во став 1 до 4 на овој член.

Наградата се пресметува според редовите на извршениот превод отчукаан на машина за пишување. Започнатиот ред се смета како цел ред“.

## Член 6

Во член 28 став 3 ред 3 по зборот „од“ се додава „100,00 од страна“, а натамошните зборови се бришат.

## Член 7

Во член 30 во ставот 1 по зборот „адвокатите“, се става точка, а натамошните зборови се бришат.

## Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-322

април 1986 година

Скопје

Републички секретар за правосудство,  
Никола Бакулевски, с. р.

275.

Врз основа на член 3-а став 3 од Законот за боречки додаток на учесниците во Народноослободителното движење од Егејскиот дел на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 23/75, 27/77 и 18/83), претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика донесува

## НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕЊЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ВО 1986 ГОДИНА

1. Основата за определување на боречкиот додаток, од први јануари 1986 година се утврдува во износ од 43.101 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-04-4591

24 април 1986 година

Скопје

Претседател  
на Републичкиот комитет  
за здравство и социјална  
политика,  
Каменчо Ѓоргов, с. р.

276.

Врз основа на член 5 од Законот за давање надоместок на дел од каматата на кредитите за определени намени во периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/85), републичкиот секретар за финансии донесува

## УПАТСТВО

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА НАДОМЕСТОК НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА

1. Остварувањето за правото на надоместок на дел од каматата на банките (корисници на надоместокот на каматата), се врши согласно со Законот за давање надоместок на дел од каматата на кредитите за определени намени во периодот од 1986 до 1990 година, а според постапката определена со ова упатство.

2. Корисниците на надоместокот на каматата го поднесуваат барањето до Службата на општественото книговодство во рок од шест месеци од денот на стасаноста за наплата на надоместокот на каматата.

3. Кон барањето за признавање надоместок на камата корисниците на надоместокот на каматата се должни да поднесат:

1) препис од договорот за кредит, според кој може да се установи изворот на средствата, каматата и условите на дадениот кредит, а кој се поднесува при првата пресметка, како и друга документација врз основа на која може да се утврди правото на надоместок на камата; и

2) пресметка на надоместокот на дел од каматата со потребните податоци за секој кредит (за корисникот на кредитот, за намената на кредитот, датумот на одобрувањето на кредитот, состојбата на должењето, рокот на стасаноста на кредитот, времето на користењето и друго).

4. Службата на општественото книговодство ја доставува за исплата документацијата од точка 3 на ова упатство до Републичкиот секретаријат за финансии во рок од 30 дена од денот на приемот на документацијата.

5. Надоместокот на каматата се пресметува полугодишно, а се исплатува во рок од шест месеци од денот на стасаноста за наплата на надоместокот на каматата.

6. Ако во кредитирањето на определени намени учествуваат повеќе корисници на надоместок на камата, правото на надоместок на дел од каматата го остваруваат сразмерно на нивното учество во кредитирањето.

7. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-989/1

24 април 1986 година

Скопје

Републички секретар  
за финансии,  
Александар Андоновски, с. р.

277.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 426 став 4 од Уставот на СР Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1986 година, донесе

## ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека на 1 мај 1986 година престана да важи член 98 став 2 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77, 3/83, 3/85 и 42/85) во делот кој се однесува на условите под кои на жената — работник ѝ престанува работното однос по сила на законот, а кои се различни од условите за мажот — работник.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

3. Уставниот суд на Југославија, по поднесени иницијативи, со решение У. бр. 353/84 и 373/84 од 21 ноември 1984 година, поведе постапка за оценување уставноста на член 98 став 2 од Законот за работните односи и во смисла на член 389 став 1 од Уставот на СФРЈ, иницијативата му ја достави на Уставниот суд на Македонија за да ја оцени согласноста на оспорената законска одредба со Уставот на СР Македонија, затоа што основано се постави прашањето дали со оспорената законска одредба не е повредено уставното начело за еднаквоста на половите во правата и должностите.

Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 87/80 од 20 февруари 1985 година, поведе постапка за оценување согласноста на означената законска одредба со Уставот на СР Македонија и решението му го достави на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

4. Со одлука У. бр. 87/80 од 5 јули 1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 30/85), Уставниот суд на Македонија утврди дека член 98 став 2 од Законот за работните односи во делот означен во точка 1 на оваа одлука, не е во согласност со Уставот на СР Македонија. Оваа одлука Судот му ја достави на Собранието на СР Македонија на 16 јули 1985

година, од кога, согласно член 426 став 2 од Уставот, почна да тече рокот од шест месеци, во кој, според оваа уставна одредба, Собранието беше должно да ја усогласи означената законска одредба со Уставот.

Согласно член 426 став 3 од Уставот, по барање на Собранието, Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 87/80 од 15 јануари 1986 година го продолжи рокот за усогласување на означената законска одредба со Уставот, до 30 април 1986 година.

Со оглед на тоа што Собранието на СР Македонија, во оспорените рокови не ја усогласи означената законска одредба со Уставот, Уставниот суд на Македонија, согласно член 426 став 4 од Уставот, на седницата одржана на 7 мај 1986 година утврди дека на 1 мај 1986 година, член 98 став 2 од Законот за работните односи, во делот означен во точката 1 на оваа одлука, престана да важи.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 87/80  
7 мај 1986 година.  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
Димче Козаров, с. р.

## 278.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 19 февруари 1986 година донесе

## О Д Л У К А

### 1. СЕ УКИНУВААТ:

а) член 21 став 1 точка б), член 21 став 2, член 21 точка 3 и 4, член 22, член 30, член 57 став 3 и член 68 став 5 од Правилникот за критериумите и мерилата за решавање на станбените прашања на работниците во Основната организација на здружениот труд — валавници за слабови и дебели лимови во состав на Работната организација Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје, донесен со референдум на 27 и 28 јуни 1983 година; и

б) Одлуката за решавање превозот на вработените при доаѓање и одење од работа, донесена од работничкиот совет на Работната организација Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје на 10 јуни 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Основна организација, на начин предвиден за објавување на самоуправниот општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 227/84 од 19 септември 1985 година и У. бр. 222/85 од 20 ноември 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот и законот

### 4. На седницата Судот утврди дека:

а) — во член 21 став 1 точка б) од Правилникот, според основот станбен статус, покрај другите, како потстанари се предвидени лицата кои привремено се сместени во барака или самачка зграда и лицата кои живеат кај своите родители или родителите на брачниот другар и за сите се предвидени еднаков број бодови (15).

Според член 42 од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73 и 14/75), работниците во основната организација на здружениот труд со референдум ги утврдуваат, начинот, условите и редот на првенство за добивање станови на користење. Според тоа, самоуправно е право на работниците во организациите на здружениот труд, во

согласност со Уставот и законот, да определат такви основи и мерила за утврдување редот на првенство за доделување на станови, со кои пред се ќе се оствари уставното начело за заемност и солидарност во задоволувањето на потребите на работниците односно во користењето на средствата за заедничка потрошувачка, во кои опаѓаат и средствата за изградба на станови во општествена сопственост.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 21 став 1 точка б) според основот станбен статус е предвиден еднаков број бодови (15) за лицата кои живеат привремено во барака или самачка зграда и за лицата кои живеат кај своите родители или родителите на брачниот другар, Судот утврди дека овој член од Правилникот не е во согласност со уставното начело за заемност и солидарност затоа што лицата со привремено сместување се во полоша станбена ситуација од лицата кои се корисници на стан;

— во член 21 став 2 за состанарот се предвидени 15 бода. Во врска со овој член Судот оцени дека работникот состанар по основот станбена состојба не треба еднакво да биде вреднуван со работникот кој живее кај своите родители или родителите на неговиот брачен другар, затоа што согласно член 103 од Законот за станбени односи, состанарот е носител на станарско право во поглед на просториите кои ги користи;

— во член 21 точка 3 и 4 се предвидени 20 бода за носителите на станарско право на стан помал од 18m<sup>2</sup> по член на семејството, ако станарското право ѝ го отстапат на основната организација, односно на стан во лична сопственост ако станарското право односно станот во лична сопственост ѝ го отстапат на основната организација без надоместок.

Со член 214 став 1 од Уставот на СР Македонија загарантирано му е на граѓанинот да стекнува станарско право на стан во општествена сопственост со кое му се обезбедува под услови определени со закон, трајно да користи стан во општествена сопственост заради задоволување на личните и семејните потреби. Согласно алинеја 9 на став 3 на дел II од Основните начела на Уставот на СР Македонија, неприкосновената основа на положбата на човекот, покрај другото, ја очигледуваат и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со Уставот и законот.

Со оглед на тоа што според оспорениот член 21 точка 3 и 4 се доделуваат бодови по критериумот отстапување на стан, Судот утврди дека со тоа се ставени во привилегирана положба работниците што го отстапуваат станот со што се повредени уставните начела за еднаквоста, заемноста и солидарноста;

— според член 22, за секоја година работен стаж работникот добива по еден бод, за секои 10 години работен стаж уште 5 бода и за над 25 години работен стаж и со ист статус на живеење како потстанар добива уште плус 20 бода.

Со оглед на тоа што со ваквиот начин на вреднување, работниот стаж може да има доминантно влијание во однос на социјално-економските критериуми Судот утврди дека со тоа се доведува во прашање остварувањето на уставното начело на заемност и солидарност;

— во член 30 е предвидено доделувањето кредити на работниците за изградба на семејна станбена зграда или стан, за купување стан како посебен дел од зграда и за доградба на семејна станбена зграда или стан да се врши од средствата наменети за станбени потреби утврдени со програмата за изградба и купување станови во седиштето на основната организација.

Согласно член 21 од Уставот на СР Македонија и член 116 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација го распоредуваат делот од чистиот доход за лични доходи и заедничка потрошувачка, сразмерно со придонесот кој го дале во остварувањето на доходот во основната организација. Средствата за заедничка потрошувачка што

се издвојуваат од чистиот доход на основната организација, согласно член 117 став 1 од Законот за здружениот труд, се внесуваат во фондот за заедничка потрошувачка во кој работниците, согласно став 3 на истиот член, ги здружуваат и средствата за заедничка потрошувачка што ги издвојуваат од својот личен доход.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека работниците учествуваат во создавањето на средствата за заедничка потрошувачка, издвојувајќи дел од доходот на основната организација и дел од својот личен доход, така што сите работници, согласно утврдените основи и мерила, имаат право да учествуваат во создавањето и во распределбата на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка.

Со оглед на тоа што со условувањето станбени кредити да се користат само за изградба и купување на станови на подрачјето во кое се наоѓа седиштето на Основната организација, се исклучуваат од распределба оние работници кои ќе градат или купуваат стан вон од тоа подрачје од кое просторно се во можност да доаѓаат на работа, Судот утврди дека се создава нееднаквост во правата на работниците во таа основна организација;

— според член 57 став 3, работникот може да добие стан вон утврдената ранг-листа ако оди во пензија, по било кој основ, а има повеќе од 10 години работен стаж во работната организација, потоа ако е инвалид на трудот I и II категорија, а инвалидитетот го стекнал во работната организација, како и членовите на потесното семејство на загинат работник на работно место во работната организација.

Судот оцени дека самоуправни право е на работниците во согласност со уставното начело на заемност и солидарност да ги предвидат случаите кога на работниците може да им се додели стан на користење вон утврдената ранг-листа.

Иако прашањето за предвидување на случаите за доделување стан на работници вон утврдената ранг-листа, е нивно самоуправни право Судот утврди дека оспорениот член 57 став 3 во делот во кој е предвидено доделување стан вон утврдената ранг-листа на работниците кои одат во пензија, не е во согласност со уставното начело на еднаквоста. Ова од причини, што со тоа се ставаат во привилегирана положба работниците пред одење во пензија, иако тие, се сè уште работници во здружениот труд и нивниот придонес преку минат труд може да биде вреднуван преку истиот основ предвиден во Правилникот за распределба на станови.

Исто така, Судот утврди дека тој дел од оспорениот член од правилникот е во спротивност со член 2 алинеја 3 од Законот за здружениот труд, затоа што условувајќи го добивањето стан со најмалку 10 години работен стаж во работната организација, работниот стаж стекнат во и вон организацијата различно се вреднува.

— член 68 став 5 предвидува договорот за користење на стан задолжително да содржи одредба дека станот се доделува на работник кој е во работен однос на неопределено време во Основната организација

Како што се гледа од оваа одредба од Правилникот, право на учество во распределбата на станови и станбени кредити имаат само работниците кои во Основната организација засновале работен однос на неопределено време.

Имајќи го предвид член 174 став 4 од Законот за здружениот труд, според кој работниците кои засновале работен однос на определено време ги имаат во основа сите права како и работниците кои засновале работен однос на неопределено време, тие не можат да бидат исклучени од правото да учествуваат во распределбата на станови и станбени кредити. Обемот на нивните права, пак, зависи од должината на работното време и од нивниот придонес во работата. Притоа, работниците што засновале работен однос на определено време не можат да бидат целосно изедначени во поглед на правата во распре-

делбата на средствата за станбена изградба со работниците во работен однос на неопределено време, заради разликите во траењето на објективните можности за остварување на заемност и солидарност во определена организација на здружениот труд и во здружениот труд во целина. Поради тоа, работниците во основната организација на здружениот труд треба да утврдат основи и мерила за определување обемот на правата во користењето на средствата за станбена изградба на работниците кои засновале работен однос на определено време.

Имајќи го предвид изнесеното, Судот утврди дека член 68 точка 5 од Правилникот е во спротивност со Законот за здружениот труд.

б) Одлуката за решавање превозот на вработените при доаѓање и одење од работа предвидува организиран превоз на вработените во Работната организација со надоместок од 50% од вредноста на блок картата на Градското сообраќајно претпријатие — Скопје. Меѓутоа, според точката 6 од оваа Одлука, за превоз на меѓуградските релации, Работната организација не врши никакво надоместување.

Како што се гледа од изнесеното, со точката 6 од оспорената Одлука се прави разлика меѓу работниците кои користат превоз на градски релации и работниците кои користат превоз на меѓуградски релации. Имено, за превозот на градските релации Работната организација обезбедува надоместување, додека превозот на меѓуградските релации не го надоместува.

Според член 105 став 1 од Законот за здружениот труд и член 26-став 1 точка 1 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот и за утврдување и распоредување на приходот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 86/84), во трошоци на работењето на основната организација кои во целина се надоместуваат од вкупниот приход спаѓаат и издатоците за надомест за трошоците за превоз на работа и од работа во согласност со самоуправниот општ акт донесен врз основа на самоуправната спогодба во согласност со општествениот договор.

Имајќи го предвид изнесеното, Судот утврди дека наведените законски одредби не ги овластуваат работниците, при донесувањето на самоуправните општи акти со кои се регулираат прашањата за надоместување на трошоците за превоз, да го ограничат тоа право само на работници кои живеат на подрачјето на град Скопје. Имено, право на надомест на трошоците за превоз, под еднакви услови, имаат сите работници кои ги прават тие трошоци без оглед дали живеат на подрачјето на град Скопје или надвор од тоа подрачје. Тој надомест треба да се движи во рамките и до висината на трошоците кои им се надоместуваат на работниците кои користат превоз на градски релации. Имено, во случајов, тој надомест треба да изнесува 50% од вредноста на блок картата на Градското сообраќајно претпријатие — Скопје, додека останатиот дел од трошоците за превоз на меѓуградските релации, работниците се должни да ги надоместат од сопствени средства.

Имајќи го предвид изнесеното Судот смета дека, и покрај тоа што утврдувањето надомест на трошоците за превоз е нивно самоуправни право доколку тоа е предвидено во самоуправниот општ акт, тогаш тоа право, под еднакви услови, треба да го имаат сите работници

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 227/84

19 февруари 1986 година

Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Владимир Митков, с. р.

279.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 26 февруари 1986 година, донесе

## ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 18 став 1 алинеја 4 и став 2 алинеја 5 од Правилникот за работните односи на Основната организација на здружениот труд „Алколоид — Комерц“ во состав на Работната организација „Алколоид“ во Скопје, донесен со референдум на 29 октомври 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Алколоид — Комерц“ во Скопје, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по предлог на Основниот суд на здружениот труд во Скопје, повеќе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите означени во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, означените одредби не се во согласност со уставното начело на еднаквоста и со член 210 од Уставот на СР Македонија и се во спротивност со член 167 од Законот за здружениот труд, затоа што во нив е предвидено при конкурирање за засновање работен однос да се доделуваат бодови за времетраењето на живеење во местото на вработување и на деца на работници во Работната организација „Алколоид“ кои го исполнуваат законскиот минимум за одене во пензија и се согласни да одат во пензија.

4. На седницата Судот утврди дека Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука е донесен со референдум на 29 октомври 1984 година. Во неговиот член 18 став 1 алинеја 4 е предвидено кандидатите што конкурираат за засновање работен однос да добиваат бодови и во зависност од времетраењето на живеење во местото на вработување, како еден од основните критериуми за приоритет при вработувањето.

Според Оддел II став 3 алинеја 9 од Уставот на СР Македонија, а неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинува, меѓу другото, и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста. Според член 210 од Уставот и член 167 од Законот за здружениот труд, на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и функција во општеството.

Судот смета дека времетраењето на живеењето во местото на вработување може да се предвиди како основ за приоритет на вработувањето под еднакви услови. Меѓутоа, Судот оцени дека предвидувањето на времетраењето на живеење во местото на вработување како самостоен основ не е во согласност со означеното уставно начело и со означениот член 210 од Уставот на СР Македонија и е во спротивност со означениот член 167 од Законот за здружениот труд, затоа што тоа предвидување кандидатите ги доведува во нееднаква положба и што посредно ја ограничува слободата на движењето и вработувањето на граѓаните на СФР Југославија на целата нејзина територија.

5. На седницата, исто така, Судот утврди дека во став 2 алинеја 5 на член 18 од означениот Правилник е предвидено, на децата на работниците во означената Основна организација кои конкурираат за засновање на работен однос да им се доделува определен број бодови, ако работниците — нивни родители го исполнуваат законскиот минимум за одене во пензија и ако се согласни да одат во пензија.

Судот оцени дека оспорената одредба не е во согласност со означеното уставно начело на еднаквост и со член 210 од Уставот на СР Македонија ка-

ко и дека таа е во спротивност со член 167 од Законот за здружениот труд, затоа што со неа се привилегираат кандидатите кои се деца на означените работници.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У: бр. 157/85  
26 февруари 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Владимир Митков, с. р.

280.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 26 февруари 1986 година, донесе

## ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 21-а и 27 од Правилникот за распределба на средствата за засадничка потрошувачка, донесен од работниците во Електромашинскиот и автообобраќаен училишен центар „Топчо Викентиев“ во Кочани со референдум одржан на 15 ноември 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означениот Училишен центар на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 273/85 од 22 јануари 1986 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите 21-а и 27 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласноста на оспорените одредби со Уставот и законот.

4. Разгледувајќи го оспорениот член 21-а од Правилникот, Судот утврди дека со него како дополнителен основ за добивање на стан е предвидена општествената активност на работникот за која се определени максимум 10 бода. Притоа, бројот на бодовите што може да ги добие секој работник по овој основ го утврдува комисијата врз основа на потврди за активноста на работниките.

Судот оцени дека општествената активност не може да се предвиди како основ за определување редот на првенството за добивање на стан и да се валоризирани со одреден број на бодови, поради што утврди дека означениот член од Правилникот не е во согласност со Уставот и законот.

5. Исто така, Судот утврди дека во оспорениот член 27 став 2 од Правилникот е предвидено рокот за приговор против одлуката за комисијата да изнесува 15 дена.

Согласно член 221 став 1 од Законот за здружениот труд, барање за заштита на правото работникот поднесува до органот определен со статутот на основната организација во рок од 30 дена од денот кога дознал за повредата на правото односно од денот кога му е врачена одлуката со која е повредено неговото право.

Со оглед на тоа што во означениот член од Правилникот е предвиден пократок рок од рокот определен со Законот, Судот утврди дека ставот 2 на овој член од Правилникот е во спротивност со означената законска одредба.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У: бр. 273/85  
26 февруари 1986 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Владимир Митков, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Наредбата за големината на рибите под која не смеат да се ловат, објавена во („Службен весник на СРМ“ бр. 23/85) се поткраднати грешки, поради што се дава

**И С П Р А В К А**  
на Наредбата за големината на рибите  
под која не смеат да се ловат

Во дел I став 2 алинеја 13, и во дел II во третиот ред, наместо зборот „белвица“ со соодветно

членување треба да стои зборот „беловица“ со соодветно членување.

Бр. 08-1116/1  
22 април 1986 година  
Скопје

Од Републичкиот комитет за земјоделство,  
шумарство и водостопанство

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

#### 223.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 24 април 1986 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД 1985 ГОДИНА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКАТА ОСНОВА**

#### Член 1

Личните доходи остварени од 1966 до 1986 година заради утврдување на пензиската основа кога се пресметуваат според нивото на личните доходи од 1985 година како претпоследна година од работата се пресметуваат со примена на следниве валоризациски коефициенти:

| Просечен нето личен доход остварен во годината | Со валоризационен коефициент |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| 1965                                           | 71 357                       |
| 1966                                           | 50 277                       |
| 1967                                           | 43 294                       |
| 1968                                           | 39 484                       |
| 1969                                           | 35 212                       |
| 1970                                           | 29 942                       |
| 1971                                           | 24 990                       |
| 1972                                           | 20 913                       |
| 1973                                           | 17 980                       |
| 1974                                           | 13 968                       |
| 1975                                           | 11 294                       |
| 1976                                           | 9 971                        |
| 1977                                           | 8 512                        |
| 1978                                           | 7 026                        |
| 1979                                           | 5 887                        |
| 1980                                           | 4 847                        |
| 1981                                           | 3 677                        |
| 1982                                           | 2 836                        |
| 1983                                           | 2 259                        |
| 1984                                           | 1 647                        |
| 1985                                           | 1 000                        |
| 1986                                           | 1.000                        |

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1986 година

Бр. 02-1107/1  
24 април 1986 година  
Скопје

Претседател,  
Трајан Старковски, с. р.

#### 224.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 24 април 1986 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ДО УТВРДУВАЊЕТО НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА**

#### Член 1

Со оваа одлука се регулира начинот и постапката за плаќањето на придонесот за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење, сметано од 7 мај 1968 година до утврдувањето на фактичката положба, за случаите кога работните организации се уште ја немаат намирено обврската за плаќањето на овој придонес.

#### Член 2

Придонесот за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење се пресметува според Законот за пензиското и инвалидското осигурување и самоуправните општи акти на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Заедница).

#### Член 3

Ако фактичката положба е утврдена а работната организација се уште не ја намирала обврската за плаќањето на придонесот за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење, работната организација е должна да подготви пресметка за висината на придонесот

Во случаите кога фактичката положба ќе се утврдува пресметката што ја подготвува работната организација е составен дел на записникот за утврдување на фактичката положба

#### Член 4

Придонесот за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење за времето до утврдувањето на фактичката положба, работната организација може да го утврди наеднаш или најмногу во три дела, така што од првата уплата до конечното намиравање на долгот да не помине повеќе од три години

#### Член 5

Доколку работната организација не е во можност да го уплати придонесот наеднаш, тогаш начинот и постапката за уплатување на придонесот по билску ќе се определат со посебен договор

Договорот од став 1 на овој член го склучуваат секретарот на Собранието на Заедницата и соодветната работна организација

#### Член 6

За неуплатениот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење од утврду-

вањето на фактичката положба до конечното намирување на долгот се пресметува камата според Законот за даноците на граѓаните.

#### Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1109/1

24 април 1986 година

Скопје

Претседател,

Трајан Старковски, с. р.

#### 225.

Врз основа на член 142 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), а во врска со член 83 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 24 април 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА**

#### Член 1

Во Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба („Службен весник на СРМ“ бр. 31/75), во член 2 во глава XXXV — Органско хемиска индустрија, се додаваат нови работни места од областа на производството на монохлорооцетна киселина:

#### Член 2

Во глава XXXV — Органско хемиска индустрија, до редниот број 8, како работни места на кои работата е особено тешка и по здравјето штетна, во смисла на член 71 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, од областа на производството на монохлорооцетна киселина се утврдуваат работните места:

1. Ракувач на ацетиленски развијач;
2. Работник на синтеза на тетрахлоронтен;
3. Ракувач на синтеза на трихлоретилен;
4. Работник на синтеза на дестилација и ректификација на монохлорооцетна киселина;
5. Работник на кристализатор;
6. Работоводител — сменоводител на технолошки процес;
7. Работнички на машинско одржување (предработнички на машинско одржување, машинбравар ВКВ и машинбравар КВ);
8. Работоводител на машинско одржување.

#### Член 3

На работниците кои работат на работните места под реден број 2, 3, 4 и 5 од член 2 на оваа одлука, стажот на осигурувањето со зголемено траење им се смета за секои 12 месеци поминати на работа како 16 месеци стаж на осигурување.

На работниците кои работат на работните места под реден број 1, 6 и 7 од член 2 на оваа одлука, стажот на осигурувањето со зголемено траење им се смета за секои 12 месеци поминати на работа како 15 месеци стаж на осигурување.

На работниците кои работат на работните места под реден број 8 од член 2 на оваа одлука, стажот на осигурувањето со зголемено траење им се смета за секои 12 месеци поминати на работа како 14 месеци стаж на осигурување.

#### Член 4

Стажот на осигурувањето што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на ра-

ботните места од член 2 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, но најрано од 15 мај 1945 година.

Стажот на осигурувањето со зголемено траење пред донесувањето на Одлуката се смета со зголемено траење под услов додатниот придонес за стажот на осигурувањето со зголемено траење да се плати од 7. 5. 1968 година.

За периодите пред 7. 5. 1968 година, за работните места кои се утврдени со оваа одлука како работни места со зголемен стаж на осигурување не се плаќа додатен придонес.

#### Член 5

Доказите дека осигуреникот врши работи и работни задачи од член 2 на оваа одлука ќе се утврдуваат врз основа на документацијата со која располага работната организација.

#### Член 6

Фактичката положба за работниците распоредени на работните места од член 2 на оваа одлука ќе ја утврди Комисија формирана согласно член 9 од Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба и тоа во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

#### Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1108/1

24 април 1986 година

Скопје

Претседател,

Трајан Старковски, с. р.

### РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

#### 226.

Врз основа на член 28, а во врска со член 36 став 2 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките и самоуправни интересни заедници („Службен весник на СРМ“, број 41/81) и Заклучокот на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Скопје од 29 април 1986 година, донесувам

### РЕШЕНИЕ

**ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПОВТОРНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ**

#### I

Се распишуваат повторни избори за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Скопје, во Делегатската единица број 19 — согласно Одлуката за определување на бројот на делегатите и утврдување на делегатските единици за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 6/86) и тоа:

1. еден делегат од корисниците на услуги — работници и
2. еден делегат од корисниците на услуги — земјоделци.

#### II

Повторните избори за избор на делегати од Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Скопје ќе се одржат на 15 јуни 1986 година според нова листа на кандидати.

#### III

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во („Службен весник на СРМ“), а пропишаните рокови за изборните дејствија почнуваат да течат од 10 мај 1986 година.

## IV

За опроведување на ова решение се грижи Републиката и Општинската изборна комисија.

Бр. 0301-377/1  
7 мај 1986 година  
Скопје

Претседател,  
д-р Димитар Котевски, с. р.

#### ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ГРАД СКОПЈЕ

## 227.

Врз основа на член 21 став 1 точка 16 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските самоуправни интересни заедници за здравствена заштита од подрачјето на град Скопје во Здружена СИЗ за здравствена заштита на град Скопје, Собранието на Здружената самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, на седницата на Соборот на делегатите на корисници на услуги и на Соборот на делегати на давателите на услугите, одржана на 10 април 1986 година, донесе

## ОДЛУКА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ

## Член 1

Стапката на придонесите за здравствена заштита на работниците се утврдува на 8,6% и тоа:

— 3,3% за задолжителни видови на здравствена заштита,

— 3,8% за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата и

— 1,5% како наменски дел од стапката за обезбедување на средства за Програмата за дополнително ангажирање на средствата кон здружениот труд за решавање на најприоритетните потреби во областа на здравството во Скопје во 1986 и 1987 година.

## Член 2

Стапката на придонесот за здравствена заштита во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува на 0,4%.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јуни 1986 година.

Бр. 02-3924/46  
10 април 1986 година  
Скопје

Претседател,  
Борис Јаневски, с. р.

## 228.

Врз основа на член 21 став 1 точка 16 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските самоуправни интересни заедници за здравствена заштита од подрачјето на град Скопје во Здружена самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, Собранието на Здружената самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, на седницата одржана на 10 април 1986 година, донесе

## ОДЛУКА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

## Член 1

Висината на придонесите за здравствена заштита на земјоделците се утврдува:

— со стапка од 20% — придонес од личен доход од земјоделска дејност и

— 600 динари придонес по член на домаќинството на осигуреникот.

## Член 2

Стапката на придонес од личен доход од земјоделска дејност за земјоделците што вршат земјоделска

ска дејност во ридско-планинските подрачја се утврдува на 10%.

## Член 3

Средствата што ќе се остварат од придонесот од член 1 од оваа одлука се распоредуваат:

— 67% за обезбедување на задолжителни видови на здравствена заштита и

— 33% за обезбедување на правата што самостојно ги утврдува Заедницата.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 02-3924/4-в  
10 април 1986 година  
Скопје

Претседател,  
Борис Јаневски, с. р.

#### ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

## 229.

Врз основа на член 162 точка 6 од Статутот на Општинската заедница за здравствена заштита — Струмица, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Струмица, на седницата на Соборот на корисниците на услуги — работници и Соборот на даватели на услуги, одржана на 26 февруари 1986 година, донесе

## ОДЛУКА

#### ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО И ВО 1986 ГОДИНА

## Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за висината на стапките на придонесите за здравствено осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство во 1985 година и во 1986 година и тоа: Одлуката бр. 02-228/1 од 25. II. 1985 година (објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 13/85).

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година и истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-211/1  
26 февруари 1986 година  
Струмица

Претседател,  
Таше Гошев, с. р.

## 230.

Врз основа на член 57 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 163 од Статутот на Општинската заедница за здравствена заштита — Струмица, Собранието на Општинската заедница за здравствена заштита — Струмица, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услуги — работници, на 26 февруари 1986 година, донесе

## ОДЛУКА

#### ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПОГРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНАТА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат правата, условите за стекнување и начинот на остварувањето на правото на надоместок на погребните трошоци и посмртната помош во случај на смрт на осигуреното лице на Заедницата за здравствена заштита — Струмица.

## Член 2

Висината на надоместокот на трошоците за за-  
коп (погребни трошоци), на корисниците на здрав-  
ствена заштита се утврдува во износ:

1. 5000,00 динари во случај на смрт на дете до едногодишна возраст;
2. 13.500,00 динари во случај на смрт на дете над една до седумгодишна возраст;
3. 18.500,00 динари во случај на смрт на дете над седум до 15 годишна возраст;
4. 24.000,00 динари во случај на смрт на корис-  
ник на здравствена заштита над 15 годишна возраст.

## Член 3

Надоместокот на погребните трошоци на осигу-  
реното лице умрено и закопано надвор од местото  
на постојаното живеење, се определува и исплатува  
во висина на надоместокот определен спрема место-  
то на закопот, ако е тоа за корисникот поповолно.

## Член 4

Надоместокот на трошоците за закоп на осигу-  
реното лице умрено за време на престој во стран-  
ство, се определува во висина на неопходни погреб-  
ни трошоци за закоп на земјата во која осигуре-  
ното лице умрело.

Висината на неопходните трошоци за закоп од  
претходниот став ја оценува надлежниот орган на  
Заедницата, земајќи го предвид прибавеното мисле-  
ње за тоа од дипломатско-конзуларното претставниш-  
тво на СФРЈ во таа земја.

## Член 5

На издржуваните членови на семејствата на ум-  
рениот осигуреник им припаѓа посмртна помош во  
едномесечен износ, под условите и износите предви-  
дени во Статутот на Заедницата.

## Член 6

Надоместокот на погребните трошоци се испла-  
тува на лицата кои го извршиле закопот на осигу-  
реното лице, врз основа на наодот од матичната кни-  
га на умрениите и здравствената легитимација на  
умреното осигурено лице.

Посмртната помош во случај на смрт на осигу-  
реникот се исплаќа на најстариот член на семеј-  
ството кој што го издржувал осигуреникот до непо-  
вата смрт.

## Член 7

Барањето за исплата на надоместокот на погреб-  
ните трошоци и посмртната помош стапува на денот  
на смртта на осигуреното лице.

## Член 8

Надоместокот од оваа одлука ќе се исплатува  
за осигурените случаи што ќе настанат од денот на  
нејзината примена.

## Член 9

Од денот на влегувањето во сила на оваа одлука  
престанува да важи Одлуката за висината на надом-  
местокот на погребните трошоци и посмртната по-  
мош на осигурените лица број 02-1201/1 од 26 XII.  
1985 година.

## Член 10

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува  
од 1 март 1986 година и истата ќе се објави во  
„Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-214/1  
26 февруари 1986 година  
Струмица

Претседател,  
Туше Гошев, с. р.

## Огласен дел

## СУДСКИ ОГЛАСИ

## ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред овој суд е поведена постапка за амортиза-  
ција на изгубена меница под Р бр. 20/86 во која  
како предлагач се јавува Електронабава од Љубљана  
против противникот РО Интерпромет ООЗТ Тек-  
стил промет од Скопје.

Се моли секој оној кај кого се наоѓа меницата  
под бр. 117 (00290479) од 28. XI. 1984 година, на из-  
нос од 84.412,50 динари со рок на достапност од  
26. II. 1985 година, кој во меѓувреме ќе ја најде  
или нешто знае за неа да го извести судот во рок  
од 60 дена од објавувањето на огласот. Во спротив-  
но истата ќе биде амортизирана.

Од Општинскиот суд Скопје I Скопје, Р. бр.  
20/86. (71)

Пред Општинскиот суд Скопје I Скопје покрена-  
та е постапка од страна на Бимбиловски Димитри од  
с. Лескоец против Љубљанска банка Основна банка  
— Скопје, под Р. бр. 69/86, за амортизација на изгу-  
бен чек издаден од Љубљанска банка Основна бан-  
ка — Скопје, бр. 513360, како и чековна карта бр.  
40100-620-21-840-8017-3081/10.

Се моли секој оној кој знае нешто за изгубе-  
ниот чек и чековната карта, кај кого се наоѓа или  
ќе ја најде, за тоа да го извести судот во рок од  
60 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно  
чекот и чековната карта ќе бидат амортизирани —  
поништени.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр.  
69/86. (73)

## ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води оста-  
винска постапка за расправање на оставината на  
оставителката Петреска Славка, порано од Прилеп,  
родена на 1. XI. 1914 година, а умрела на 9. XII.  
1984 година, заведена под О. бр. 76/86 година.

Се повикуваат наследниците кои што полагаат  
право на наследство на оставината на оставителката  
Петреска Славка, да се јават во овој или во било  
кој друг општински суд во СФРЈ, од денот на обја-  
вувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“  
за да дадат наследничка изјава.

Доколку во овој рок не се јават наследниците  
кои полагаат право на оставината на оставителката,  
истата ѝ се предава на општината Прилеп, соглас-  
но член 132 од ЗН.

Од Општинскиот суд во Прилеп, О. бр. 76/86.

Пред Општинскиот суд во Прилеп заведена е  
постапка за докажување на смрт од предлагачот  
Алекса Башески од с. Костинци против противникот  
Андон Талески, порано од с. Костинци.

Се повикува противникот Талески Андон од с.  
Костинци да се јави пред Општинскиот суд во При-  
леп или било кој и да е друг суд од општа над-  
лежност на територијата на СФРЈ, како и секое дру-  
го лице кое знае за неговиот живот, за денот, месе-  
цот и годината на смртта, и тоа во рок од 30 дена  
по објавувањето на огласот во „Службен весник на  
СРМ“.

Во спротивно, по истекот на определениот рок,  
судот ќе донесе решение со кое ќе се утврди денот,  
месецот и годината на смртта на противникот Та-  
лески Андон од с. Костинци.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 166/86.

## ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Зекировски Кенан од Куманово, ул. „Иво Лола  
Рибар“ број 43, поднесе до овој суд тужба за раз-  
вод на брак, против тужената Зекировска Цулзаде,

од татко Демир од Куманово, ул. „Иво Лола Рибар“ број 45, а истата сега се наоѓа на работа во Австрија со непозната адреса. Вредност на спорот 4.000 динари.

Бидејќи адресата и местожителството на тужената се непознати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во спротивно, судот по службена должност ќе ја одреди за застапник Славица Спасиќ, стручен соработник при Општинскиот суд — Куманово.

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 472/86.

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за утврдување на смрт на лицето Шабани Ебиб, порано од с. Стримница.

Се повикува лицето Шабани Ебиб од с. Стримница да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот како и секој друг кој знае за неговиот живот. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе ја утврди неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 172/86.

Пред овој суд е заведен граѓански предмет за злоупотреба на право по тужбата на Кадрија Адем и други од село Требош, Тетовско, против тужените Павловски Младенов Арсо од Пула и други.

Се повикува тужениот Павловски Младенов Арсо од Пула, сега со непозната адреса, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена или да постави свој полномошник. Во спротивно овој суд ќе му одреди привремен старател кој ќе го застапува по овој предмет до окончавањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1715/85.

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Осман Фаризи од с. Стримница за докажување на смрт на лицето Есат Фаризи, порано од с. Стримница.

Се повикува лицето Есат Фаризи, порано од с. Стримница, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас и секој друг кој што знае за неговиот живот. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе ја докаже неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 149/86.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Љутви Ваити и др. од Тетово, против тужениот Бектеши Камил Нур од Тетово, сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Бектеши Камил Нур од Тетово, сега со непознато место на живеење, во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот да се јави пред судот или да одреди негов полномошник.

Доколку истиот не се јави во определениот рок, судот ќе му одреди привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово кој ќе се грижи за неговите права и интереси до правосилното окончавање на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 374/86.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за утврдување на смрт на лицето Мемеди Целил, порано од Тетово, по предлог на предлагачот Шасивари Анифе од с. Голема Речица.

Се повикува лицето Мемеди Целил од Тетово, како и секој друг кој знае за неговиот живот, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе се докаже смртта на лицето Мемеди Целил.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 63/85.

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Дано Горѓовски од с. Мушинци за докажување на смртта на Сава Горѓовска од с. Старавина, која наводно умрела на 27. III. 1965 година.

Се повикува Сава Горѓовска од с. Старавина, како и секој друг кој знае за нејзиниот живот да се јави во Општинскиот суд во Битола во рок од 15 дена. Во спротивно ќе се докаже нејзината смрт.

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 100/85.

## КОНКУРСИ

Врз основа на член 3 од Одлуката за измени и дополнувања на Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на станувањето — Дебар, Конкурската комисија

#### распишува КОНКУРС

за реизбор на секретар на ОСИЗ на станувањето — Дебар

Покрај општите услови утврдени со Законот за здружениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

1. да имаат завршено виша или средна стручна школа;
2. да имаат три односно шест години раководно работно искуство;
3. да не се осудувани за кривични дела утврдени со член 511 од Законот за здружениот труд и да се истакнуваат со организаторски стручни способности.

Комплетираните документи да се достават до ОСИЗ на станувањето — Дебар. Некомплетираните документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот на неговото објавување. (128)

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградбата на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 22/84), РО РЕК „Битола“ Суводол — Битола

#### распишува КОНКУРС

за подобност и отстапување на изработка на монтажа на челична потконструкција на главниот погонски објект ТЕ „Битола“ III

I. Општи карактеристики:  
Изработката и монтажата на челичната потконструкција опфаќа:

1. набавка на материјали,
2. кроење и сечење према монтажниот план,
3. транспорт до објектот,
4. монтажа,
5. антикорозивна заштита — минимизирање и два слоја масни премази.

II. Услови:

Вршењето на изработката и монтажата на челичната потконструкција ќе биде отстапена на подобен и најповолен понудувач.

III. Цена:

Понудите треба да содржат цена по килограм монтирана конструкција. Материјалот да биде „У“ 10.

Се проценува дека за секој 1 m<sup>2</sup> тежината на потконструкцијата изнесува 9,5 кг.

## IV. Место:

Монтажата на челичната потконструкција ќе се врши во ТЕ „Битола“ III во РЕК „Битола“, с. Суводол.

## V. Рокови:

Рокот за изработка и монтажа на челичната потконструкција е два месеци по воведувањето во работа на извршителот од страна на инвеститорот.

Рокот за поднесување на пријави за подобност и понуди е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Пријавата треба да содржи:

- назив и точна адреса;
- доказ за регистрација;
- референц листа на изведена иста или слична работа;
- извод од завршната сметка за 1985 година и периодична пресметка за 1986 година;
- расположливи капацитети на работна сила и механизација;
- начин на пресметка на дополнителните и непредвидени работи;
- можности за кредитирање;
- должина на гарантниот рок;
- формула на клизна скала на плаќањето на изведените работи.

Пријавата за подобност и понудата се поднесуваат до инвеститорот во одвоени и запечатени обвивки со назнака „Пријава за подобност“ и „Понуда“ и со назнака на огласот.

Проектот со предмерот можат да се видат кај инвеститорот.

За сите подетални технички и други информации понудувачите да се обратат во РО РЕК „Битола“ — Капитална изградба.

Отворањето на пријавите ќе се изврши од Комисијата на петтиот ден по завршувањето на конкурсот во просториите на инвеститорот и за отворањето на понудите подобните понудувачи дополнително ќе бидат известени.

Одлука за подобност ќе донесе Комисијата за спроведување постапка за избор на најповолен понудувач во рок од 10 дена од завршувањето на конкурсот, а потоа во рок од 30 дена ќе изврши избор на најповолен понудувач. (168)

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградбата на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 22/84) РО РЕК „Битола“, Суводол — Битола.

р а с п и ш у в а  
**К О Н К У Р С**

за подобност и отстапување на вршење на монтажа на луксалон панели со опшивка на главниот погонски објект ТЕ „Битола“ III

## I. Општи карактеристики:

Монтажата опфаќа монтажа на луксалонот со сите спојни елементи и опшивање околу отвори, а исто така и аголници.

## II. Услови:

Вршењето на работите на монтажата на луксалон панелите со опшивка ќе биде отстапено на подобен и најповолен понудувач.

## III. Цена:

Понудите треба да содржат цена за 1 m<sup>2</sup> монтиран луксалон комплет според описот (проектот).

## IV. Место:

Монтажата на луксалонот ќе се врши на ТЕ „Битола“ III во РЕК „Битола“ — с. Суводол.

## V. Рокови:

Рокот за монтажа изнесува два месеци по воведувањето во работа на извршителот од страна на инвеститорот.

Рокот за поднесување на пријави за подобност и понуди е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Пријавата треба да содржи:

- назив и точна адреса;
- доказ за регистрација;
- референц листи на изведени исти или слични работи;
- извод од завршната сметка за 1985 год. и периодична пресметка за 1986 год.;
- расположливи капацитети на работна сила и механизација;
- начин на пресметка на дополнителните и непредвидени работи;
- можности за кредитирање;
- должина на гарантниот рок;
- формула на клизни скали на плаќањето на изведените работи.

Пријавата за подобност и понудата се поднесуваат до инвеститорот во одвоени и запечатени обвивки со назнака „Пријава за подобност“ и „Понуда“ и со назнака на огласот.

Проектот за монтажа може да се види кај инвеститорот.

За сите подетални технички и други информации понудувачите да се обратат во РО РЕК „Битола“ — Капитална изградба.

Отворањето на пријавите ќе се изврши од Комисијата на петтиот ден по завршувањето на конкурсот во просториите на инвеститорот, а за отворањето на понудите подобните понудувачи дополнително ќе бидат известени.

Одлука за подобност ќе донесе Комисијата за спроведување постапка за избор на најповолен понудувач во рок од 10 дена од завршувањето на конкурсот, а потоа во рок од 30 дена ќе изврши избор на најповолен понудувач. (169)

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградбата на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 22/84) РО РЕК „Битола“, Суводол — Битола

р а с п и ш у в а  
**П О В Т О Р Е Н  
К О Н К У Р С**

за подобност и отстапување на вршење на хидроизолација на објектите на ТЕ „Битола“ III

## I. Општи карактеристики:

— хидроизолација се врши претежно на цевоводи со дијаметар од 400 до 2400 мм. сместени под ниво на теренот;

— хидроизолацијата ќе се врши со еден ладен премаз и три врели премази од битумен ојачани со два слоја воали од стаклена волна;

— хидроизолацијата ќе се врши надвор од ровот и во ровот постепено како ќе напредува монтажата;

— потребните скелиња, механизација за поместување или вртење, средства за припрема и чистење на површините како и потребните премазни средства ги обезбедува понудувачот.

## II. Обем на работата:

Вкупна површина која треба да се заштити со хидроизолација на горе наведен начин е цирка 7.000m<sup>2</sup>.

## III. Услови:

Вршењето на хидроизолацијата ќе биде отстапено на подобен и поволен понудувач.

Сместување и исхрана на работниците на градилиштето обезбедува понудувачот.

## IV. Цена:

Понудата треба да содржи единична цена по квадратен метар хидроизолација.

## V. Рокови:

Почетокот на работите е веднаш по склучувањето на договорот, а краен рок за завршување на објектот е 30 јуни 1988 година.

Рок за поднесување пријави за подобност и понуди е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

## VI. Забелешка:

Пријавата за подобност и понудата треба да содржи:

- назив и точна адреса на понудувачот,
- доказ за регистрација,
- референт-листа за изведени исти или слични работи,
- извод за завршната сметка за 1985 година,
- расположливи капацитети на работна сила и механизација,
- начин и пресметка на дополнителните и не-предвидени работи,
- должина на гарантниот рок,
- формула за клизна скала на плаќањето за изведените работи,
- можности за кредитирање.

Пријавата за подобност и понудата се поднесуваат до инвеститорот во одвоени и запечатени обвивки со назнака: „Пријава за подобност“ и „Понуда“.

За сите подетални информации понудувачите да се обратат во РО РЕК „Битола“, РЗ — ЗС и КГ — машинска служба.

Отворањето на пријавите ќе се врши од Комисијата на петтиот ден на завршувањето на конкурсот во просториите на инвеститорот, а за отворањето на понудите подобните понудувачи дополнително ќе бидат известени.

Одлуката за подобност ќе ја донесе Комисијата за избор на најповолен понудувач во рок од 10 дена од завршувањето на конкурсот, а потоа во рок од 30 дена ќе изврши избор на најповолен понудувач.

Согласно Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83) член 81 и 84 и член 23 и 24 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 22/84), „ИНТЕРИМПЕКС-ПРОМЕТ“ — Скопје

распишува  
**КОНКУРС**

за подобност на изведувачи за изградба на инвестиционен објект, надградба на магацински простор на „Интеримпекс-Промет“ — Скопје, во Мацари

Ориентационата вредност на работите е 140.000.000,00 динари.

Рокот за изведување на работите е 3 месеци од кои 1 месец подготовки, а 2 месеци активно работење на објект.

## Услови:

— работно градежна организација, со регистрирани дејности за изведувачките работи за изградба на инвестициони објекти, согласно законските и други прописи

Рокот за поднесување понуда во врска со овој конкурс е 15 дена од објавувањето. За резултатите на конкурсот учесниците ќе бидат известени во рок од 10 дена по истекот на рокот за поднесување понуди.

Работничкиот совет на ООЗТ „Трговија“ при РО „Тргокооп“ — Скопје

распишува  
**КОНКУРС**

за избор — именување на директор на ООЗТ „ТРГОВИЈА“ — Скопје

## Услови:

— да има завршено средно или више образование;

— да има најмногу 6 години работно искуство на работни места во производно-услугни или трговски организации на здружен труд и да има афиштитет во координирање и на работите во прометот и услугите во прометот;

— да нема пречки за избор — именување на индивидуален работодаден орган предвидени во член 511 од Законот за здружениот труд.

Заинтересираните кандидати за овој конкурс покрај пријавата да достават: доказ за стручната подготовка, за поминатото работно искуство, биографија (опис) за поминатиот работен стаж на раководни работни места, со опис на работите и работните задачи што ги вршеле и што ги вршат сега и доказ дека немаат пречки да бидат избрани за работодаден орган според член 511 од Законот за здружениот труд.

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот на објавувањето.

Пријавите се доставуваат на адреса: РО „Тргокооп“ ООЗТ „Трговија“ — Скопје, кеј „Димитар Влахов“ бб со назнака „за конкурсната комисија“.

Врз основа на Одлуката на Работничкиот совет РО „ТРГОКООП“ ООЗТ „КУМАНОВОПРОМЕТ“ — Куманово

распишува  
**КОНКУРС**

за избор (реизбор) на директор на ООЗТ

Кандидатите кои се пријавуваат на конкурсот, покрај општите услови предвидени во Законот за работните односи, треба да ги исполнуваат следните услови.

— ВСС или ВШС со четири години работно искуство.

— да поседуваат морално-политички квалитети, како и да не се осудувани за кривични дела по член 511 од Законот за здружениот труд.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето.

Молбите со потребните документи да се достават на адреса: РО „ТРГОКООП“ ООЗТ „КУМАНОВОПРОМЕТ“ — Куманово, ул. „Доне Божинов“ бб.

Комисијата за избор и именување на Општинската самоуправа интересна заедница за здравствена заштита, Основната заедница за пензиско и инвалидско осигурување и Општинската самоуправа интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците — Делчево, врз основа на член 212 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита, член 55 од Статутот на Основната заедница за пензиско и инвалидско осигурување и член 24 од Статутот на Општинската СИЗ за старосно осигурување на земјоделците — Делчево

распишува  
**КОНКУРС**

за избор (реизбор) на секретар на собранијата на Општинската СИЗ за здравствена заштита, Основната СИЗ за пензиско и инвалидско осигурување и Општинската СИЗ за старосно осигурување на земјоделците — Делчево

## Услови:

Покрај општите услови за засновање на работен однос, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има завршено прв степен од правниот факултет (виша школска подготовка) или средна стручна подготовка со положен стручен испит за работи и работни задачи од здравственото и пензиско и инвалидско осигурување и шест години работно искуство од кои четири на раководни работни места;

— да поседува морално-политичка подобност;

— да не е осудуван и да не се води истрага против истиот.

Заинтересираните кандидати со молбата таксирана со 16 динари таксени марки да ги достават и следните документи: извод од матична книга на раѓените, диплома за завршена соодветна школска подготовка, уверение за завршен стручен испит за работи и работни задачи во здравство и пензиско и инвалидско осигурување и доказ за работно искуство.

Молбите со потребните документи се поднесуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот до Стручната служба на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Делчево. (196)

## СООПШТЕНИЈА

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79 и 46/82), Собранијата на општините Центар и Карпош објавуваат дека ќе извршат избор на судија на Општинскиот суд Скопје I — Скопје.

Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат следните услови:

- да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
- да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;
- да имаат положено правосуден испит и
- да имаат морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Заинтересираните кандидати пријавите со потребните документи треба да ги достават до Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на Собранието на општината Центар во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на ова соопштение. (195)

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79 и 46/82), Собранијата на општините Гази Баба, Кисела Вода и Чаир објавуваат дека ќе извршат

## ИЗБОР НА ЕДЕН СУДИЈА ВО ОПШТИНСКИОТ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат следните услови:

- да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,
- да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;
- да имаат положено правосуден испит и
- да имаат морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Заинтересираните кандидати пријавите со потребните документи треба да ги достават до Собранието на општината Чаир — Комисија за прашањата на изборите и именувањата во рок од 15 дена од денот на објавувањето на ова соопштение. (197)

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Комисијата за избори и именувања на Собранието на општината Гостивар

## ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на еден судија во Општинскиот суд во Гостивар

Кандидатите за судија на Општинскиот суд, покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд, треба да ги исполнуваат и посебните услови предвидени во член 91 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79).

Пријавите со потребните документи кандидатите да ги достават до Собранието на општината Гостивар — Комисија за избори и именувања во рок од 15 дена од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“. (170)

## СОДРЖИНА

267. Одлука за утврдување на бројот на членовите на Советот за народна одбрана на Претседателството на СР Македонија и за нивното именување — — — — — 465
268. Одлука за утврдување на составот на Републичкиот совет за заштита на поредокот утврден со Уставот — — — — — 465
269. Одлука за составот и за именување претседател и членови на Комисијата за организациони и кадровски прашања на Претседателството на СР Македонија — — — — — 466
270. Одлука за именување секретар на Извршниот совет — — — — — 466
271. Програма за работите што се финансираат од Републиката за инженерско-сеиз-

молонската дејност на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје за 1986 година — — — — — 466

272. Програма за работите што се финансираат од Републиката за сеизмолошката дејност на Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математички факултет во Скопје за 1986 година — — — — — 467
273. Решение за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Заводот за геодетски и фотограметриски работи — — — — — 468
274. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за надоместок на трошоците во кривичната и процесната постапка пред редовните судови и во постапката за стопанските престави пред стопанските судови — — — — — 468
275. Наредба за утврдување на основата за определување на борецкиот додаток на учесниците во Народноослободителното движење од Егејскиот дел на Македонија во 1986 година — — — — — 469
276. Упатство за постапката за остварување на правото на надоместок на дел од каматата — — — — — 469
277. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 87/80 од 7 мај 1986 година — — — — — 469
278. Одлука на Уставниот суд на Македонија У. бр. 227/84 од 19 февруари 1986 година — — — — — 470
279. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 157/85 од 26 февруари 1986 година — — — — — 472
280. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 273/85 од 26 февруари 1986 година — — — — — 472

## Исправка на Наредбата за големината на рибите под која не смеат да се ловат — 473

## Општи акти на самоуправните интересни заедници

## СКОПЈЕ

223. Одлука за валоризациските коефициенти за пресметување на личните доходи од поранешните години на ниво на личните доходи од 1985 година заради утврдување на пензииската основа — — — — — 473
224. Одлука за начинот и постапката за плаќање на придонесот за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење до утврдување на фактичката положба — — — — — 473
225. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба — — — — — 474
226. Решение за распишување на повторни избори за избор на делегати во Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Скопје — — — — — 474
227. Одлука за утврдување на висината на стапката на придонесите за здравствена заштита на работниците — — — — — 475
228. Одлука за утврдување на висината на придонесите за здравствена заштита на земјоделците — — — — — 475

## СТРУМИЦА

229. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за стапките на придонесот за здравственото осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство во 1986 година — — — — — 475
230. Одлука за висината на надоместокот на погребните трошоци и посмртната помош на осигурените лица — — — — — 475